



Влада на Република Северна Македонија

Бр.45-3980/1
Скопје, 18 јуни 2019 година

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
СКОПЈЕ

Во прилог ви се доставува за извршување Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, донесено од Владата на Република Северна Македонија под бр. 45-3980/1 од 18 јуни 2019 година.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

д-р Драган Рашковски



ПРИЛОГ: 1

ДОСТАВЕНО И ДО:

- Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

Подготвил: Владимир Лазаревски
Контролирал: Љубица Р. Димовска / Митра Мандера
Согласен: Дејан Јакимовски
Одобрил: Митра Спасовска

Врз основа на член 27-б став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со ова решение се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ ЛЕДЕР Кочани со седиште на ул. Браќа Ставреви бр. 19 Кочани ги исполнува условите за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб страната на Владата на Република Северна Македонија.

Образложение

ЛЕДЕР-ЛТД ДООЕЛ Кочани со седиште на ул. 29-ти Ноември бб Кочани, поднесе барање бр. УП1 13-759 од 12.11.2018 година за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект ХОТЕЛ ЛЕДЕР, Кочани, со седиште на ул. Браќа Ставреви бр. 19 Кочани, за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди. .

Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи по барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр. УП1 13-759 од 11.4.2019 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од трета категорија со три ѕвезди пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/13).

Врз основа на член 27-б од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Македонија, на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува Решение за утврдување на категорија на угостителски објект.

Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр.45-3980/1
18 јуни 2019 година
Скопје

ЗАМЕНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за
определена категорија на угостителскиот објект за сместување
Бр. УПД 13-759 од 11 / 04 / 2019 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,
постапуваќи по барање бр. УПД 13-759 од 12.11.2018 година, поднесено од
ДООЕЛ ДЕДЕР АТД, со адреса 29-ти Ноември ББ во
Кочани за утврдување и исполнување услови за категоризација во
угостителски објект ДЕДЕР (вид на угостителски објект)
ХОТЕЛ со предлог категорија од угостителот од 3 ѕвездици.

изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:














Согласно Правилникот за категоризација на
угостителски објекти при извршениот увид во
ХОТЕЛ ДЕДЕР Кочани, Комисијата констатира дека
целиот ги исполнува условите за хотел од
трета категорија со три (3) ѕвездици.

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги имаше следните забелешки:

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Од наведеното се констатира дека објектот | <input checked="" type="checkbox"/> ГИ | <input type="checkbox"/> НЕ ГИ |
| условите за бараната категорија | ИСПОЛНУВА | ИСПОЛНУВА |
| Записникот е прочитан на присутните | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Странки и забелешки: | ИМА | НЕМА |

Учесници во увидот име и презиме предложена категорија потпис

Од Комисијата:

1. Сунтај Јакуров 
2. Билент Мустафоски 
3. Орхан Габрилован 
4. Сунта Сали 
5. Иван Пасевова 
6. Јордан Павлов 
7. Adrijan Aliu 
8. Иван Илиев 
9. Зоран Илиевски 
10. Марјана Трашевска 
11. Донка Јовановска 
12. Виктор Сејровски 
13. Smet Sadki 

Од Барателот:

1. Драган Јаковски 

Врз основа на член 27-6 став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр. УП 13-759 од 12.10.2018 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА
на угостителскиот објект за сместување


1. Се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ ЛЕДЕР со седиште на адреса ул. БРАКА СТАВРЕЌИ БР.19 КОЧАНИ ги исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти за ХОТЕЛ од ТРЕТА категорија со Три (3) ѕвезди.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената категорија.

11.04.2019 Кочани

Датум и место


Комисија за категоризација
Претседател

